



Медиа платформа за застапување
Проектот е финансиран од Европската Унија

Подгрантова шема за доделување грантови за заеднички кампањи за застапување

Граѓанската асоцијација МОСТ, во партнерство со Институтот за мас медиуми, едукација и комуникации и во соработка со порталот Нова ТВ во рамките на проектот “Медиа платформа за застапување”, поддржан од Европската Унија преку ИПА програмата за граѓанското општество и медиуми 2014

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МАЛИ ГРАНТОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ КАМПАЊИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕДИУМИ ВО СКОПСКИОТ, ПЕЛАГОНИСКИОТ, ЈУГОЗАПАДНИОТ, ИСТОЧНИОТ И ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Краен рок за поднесување на апликации: 22.11.2017 година



Медиа платформа за застапување
Проектот е финансиран од Европската Унија

СОДРЖИНА

СОДРЖИНА.....	2
ЦЕЛ НА ПОВИКОТ	3
СОДРЖИНА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АКЦИИ.....	4
КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО.....	5
ИНФОРМАТИВЕН СОСТАНОК.....	5
НАЧИН И ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ.....	6
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ.....	7
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА.....	7
ПОДДРШКА ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА АКТИВНОСТИТЕ.....	7
КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И ИЗБОР	7
АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКА ПРОВЕРКА	7
БОДИРАЊЕ СОГЛАСНО КРИТЕРИУМИТЕ НА КОНКУРСОТ.....	8
РОКОВИ	10
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ.....	10



Медиа платформа за застапување
Проектот е финансиран од Европската Унија

ЦЕЛ НА ПОВИКОТ

Целта на повикот е да ги поттикне граѓанските организации и новинарите да работат заеднички на развој и спроведување на кампањи за застапување кои таргетираат прашања кои произлегуваат од локалните заедници, а се од важност за пристапувањето кон ЕУ.

Финансиската поддршка има за цел да ја поттикне соработката помеѓу граѓанските организации од една страна и новинарите/медиумите од друга страна, кои преку креираните партнерства и соработка треба да ги надградат своите капацитети и да придонесат во развојот на истражувачкото новинарство во Република Македонија.

Заедничките апликации од страна на организациите и новинарите ќе треба да адресираат проблеми на локалната заедница, преку акции кои ќе влијаат врз креирањето политики и донесувањето одлуки на локално и/или национално ниво.

Финансиските средства се наменети за спроведување на кампањи за застапување во рамки на теми како што се: животна средина, социјално ранливи групи, родова еднаквост и еднакви можности, млади, земјоделство и сл. При оценувањето на апликациите, од клучна важност ќе биде важноста на темата за локалната заедница, како и актуелизирањето на проблем/прашање од национални размери.

Повикот е отворен за граѓански организации, како носители на акцијата, кои треба да аплицираат во партнерство со новинари/медиуми. Организациите и новинарите/медиумите треба да работат во Скопскиот, Пелагонискиот, Југозападниот, Источниот и Југоисточниот плански регион.



Медиа платформа за застапување
Проектот е финансиран од Европската Унија

СОДРЖИНА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АКЦИИ

Кампањите (предлог-акциите) треба да се насочени и да содржат активности кои:

- таргетираат проблеми на локалната заедница во која се спроведува кампањата, а во исто време се важни за пристапувањето на Република Македонија во ЕУ;
- ќе влијаат на подигнување на свеста и/или мобилизирање на заедницата за таргетираниот проблем во однос на изнаоѓање начини за негово решавање;
- ќе понудат предлог-решенија, а со тоа ќе влијаат врз јавните политики на локално и национално ниво;
- ќе понудат иновативен пристап кој треба да влијае врз промената на ставовите на граѓаните;
- го поттикнуваат развојот на истражувачкото новинарство, користејќи ги истражувањата, капацитетите и ресурсите на граѓанските организации;
- ќе ја зголемат свеста и потребата од квалитетно истражувачко новинарство, а воедно ќе ја потенцираат и улогата на професионалното и етичкото новинарство во печатените и во електронските медиуми.
- ќе придонесат кон остварување и на целите на проектот „Медиа платформа за застапување“ (Прилог 3)

Елементи за спроведување на кампањата кои што може да бидат финансирани

Кампањите мора да содржат една или повеќе истражувачки стории кои не се претходно објавувани и публикувани во медиумите и кои треба да се однесуваат на прашањето/проблемот таргетиран со соодветната кампања.

Забелешка: Кампањите не може да се состојат само од подготвување и објавување на една или повеќе истражувачки стории, туку треба да содржат и дополнителни елементи за спроведување на кампањата.

Елементи кои може да ги содржат кампањите се следните: подготовка и објавување на анализи кои може да служат за поддршка на истражувачките стории, јавни дебати, петиции, делење на промотивни материјали и др. Со цел поттикнување на партнерството помеѓу граѓанските организации и новинарите/медиумите, апликацијата треба да содржи активности кои ќе се спроведат од страна на ГО, активности кои ќе се спроведат од страна на новинарите, како и заеднички активности.



Медиа платформа за застапување
Проектот е финансиран од Европската Унија

Забелешка: Предложените елементи се наведени само како пример. Апликациите може да содржат и други елементи кои треба да бидат соодветни на целта на повикот.

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО

1. Носител на акцијата треба да биде граѓанска организација која што е регистрирана и дејствува според Законот за здруженија и фондации;
2. Акцијата треба да содржи развиена предлог-кампања за застапување која задолжително треба да се спроведе во соработка со најмалку еден новинар/медиум. Партнерството треба да биде помеѓу граѓанската организација и новинар, а медиумот може да даде поддршка на активностите, но не може да биде директен корисник на средства од грантот. Во согласност со генералните принципи на проектот „Медиа платформа за застапување“, нивната акција, заедно со останатите кампањи и истражувачки стории ќе биде промовирана и преку веб порталите на проектот www.most.org.mk, www.novatv.mk, www.lokalno.mk, www.getdata.mk и страниците на социјалните медиуми на спроведувачите на проектот.
3. Организациите кои ќе се пријават на Повикот можат да предложат акции кои ќе се спроведуваат и во соработка со други регистрирани организации и/или неформални групи.
4. На повикот не можат да бидат предложени акции кои се спроведуваат во рамките на други тековни проекти на организациите финансирани од ЕУ.
5. На повикот не може да учествуваат организации кои се корисници на грант од Делегацијата на ЕУ како координатор или како партнер во рамките на Програмата на ИПА за поддршка на граѓанското општество и медиумите за 2014 година (IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014).
6. На повикот не може да учествуваат политички партии, профитни организации и граѓански организации кои промовираат и користат насилство.
7. Апликантите уредно и навремено треба да ја достават комплетната потребна документација.



Медиа платформа за застапување
Проектот е финансиран од Европската Унија

ИНФОРМАТИВЕН СОСТАНОК

За заинтересираните кандидати, МОСТ, во соработка со партнерската организација ИММЕК и порталот Нова ТВ, на **14.11.2017 година (вторник)** во 16.00 часот во просториите на ЕУ Инфо Центарот¹ ќе организира информативна сесија на која ќе бидат претставени целите на проектот „Медиа Платформа за Застапување“, условите за учество на повикот за доделување финансиска поддршка, процесот на селекција и методологијата за спроведување на добиените грантови.

За оние организации кои нема да бидат во можност да присуствуваат на состанокот, сите прашања ќе можат да ги упатат на tea@most.org.mk или на телефонскиот број на МОСТ: 02 3099-384, најдоцна до **15.11.2017 година**.

НАЧИН И ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавата треба да биде поднесена од **организацијата-носител на акцијата**, со која ќе биде потпишан договор за грант, доколку предложената акција е избрана за финансирање.

Граѓанските организации поднесуваат:

- Образец за аплицирање (Прилог број 1);
- Образец за буџет на предлог-акцијата (Прилог број 2).

Кон овие два документи се доставуваат и:

- Тековна состојба од Централниот регистар на Република Македонија – не постара од 6 месеци.
- Биографии на работниот тим;
- Потпишан меморандум за соработка помеѓу граѓанската организација и новинар/медиум за потребите на повикот;
- Електронска копија (ЦД) од сите документи, вклучувајќи ги и Прилог 1 и 2.

Обрасците треба да бидат пополнети електронски и испечатени на хартија, рачно напишаните нема да бидат земени предвид.

¹ Доколку постои промена на терминот или локацијата ќе има известување



Медиа платформа за застапување

Проектот е финансиран од Европската Унија

Целосните пријави во оригинална форма, испечатени на хартија во три примероци со оригинален потпис на овластеното лице и печат треба да се достават по пошта или да се достават „на рака“ во канцеларијата на МОСТ во Скопје на улица Ванчо Мицков број 186, 1000 Скопје со назнака: ЗА ПОВИКОТ ЗА КАМПАЊИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ најдоцна до 22.11.2017 година (среда) до 16 часот.

Пријавите испратени по пошта ќе бидат земени предвид доколку се испратени во предвидениот рок за што ќе сведочи потврда за препорачана пратка или брза пошта.

МОСТ и партнерите го задржуваат правото да побараат дополнителни информации за предлозите или за подносителите на пријавите за коишто сметаат дека се потребни за оценувањето.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Времетраењето на проектите е од 3 месеци до 6 месеци (во зависност од предлог акцијата) од денот на потпишување на договорите.

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

Финансиската поддршка е во максимален износ од 3.000 ЕУР во денарска противвредност.

ПОДДРШКА ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА АКТИВНОСТИТЕ

Техничка помош за грантистите ќе биде обезбедена преку непосредна комуникација и соработка во спроведувањето на активностите како и помош во финансиското и административно работење, со цел да се обезбеди почитување на правилата и процедурите на ЕУ, како и законската регулатива за финансиското и административното работење на граѓанските организации.

Сите грантисти ќе имаат можност да комуницираат меѓу себе за време на реализирањето на активностите со цел размена на информации, искуства и научени лекции, дискусии на актуелни проблеми, можни начини за нивно надминување како и можностите за соработка во однос на решавање прашања од заеднички интерес.

КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И ИЗБОР

Граѓанска асоцијација МОСТ

Тел: +389 2 30 99 384, www.most.org.mk, most@most.org.mk



Медиа платформа за застапување
Проектот е финансиран од Европската Унија

Предлог проектите ќе поминат низ две фази на оценување: административно техничка проверка и бодирање согласно критериумите на конкурсот.

Административно-техничка проверка:

- Дали правниот субјект е граѓанска организација регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации на Република Македонија;
- Дали пријавата е поднесена во предвидениот рок;
- Дали образецот за пријавување и образецот за буџет се целосно пополнети;
- Дали документацијата е комплетна;
- Дали предложените активности се релевантни во однос на конкурсот преку читање на резимето на проектот.

Пријавите кои ќе ја поминат административно техничката проверка ќе бидат земени предвид за оценување согласно поставените критериуми.

Бодирање согласно критериумите на конкурсот

Предлог проектите ќе се оценуваат согласно следнава табела за бодување:

Критериуми	Опис	Бодови
Посветеност на организацијата на темите од областа на застапување за потребите на заедницата	Мисијата, визијата и целите на организацијата се во насока на промоција и унапредување демократските процеси и застапувањето на интересите на заедницата	15
Предложениот проект и изборот на темата се релевантни во однос на целите јавниот повик	Акцијата предвидува креативен и рационален технички пристап кој придонесува кон остварување на целите и приоритетите на повикот, придонесува кон општата цел на проектот и ја унапредува состојбата во сферата на истражувачкото	20

Граѓанска асоцијација МОСТ

Тел: +389 2 30 99 384, www.most.org.mk, most@most.org.mk



Медиа платформа за застапување
Проектот е финансиран од Европската Унија

	новинарство, слободата на изразување и интегритетот на медиумите	
Инклузивност	Сеопфатност на предложената акција. Акцијата ја унапредува родовата рамноправност, положбата на ранливите групи, припадници на различни социјални слоеви, особено на маргинализираните општествени групи.	10
Оригиналеност на темата која е предмет на обработка	Активностите се оригинални и се однесуваат на специфични случаи базирани на резултати и докази преку работа на терен организацијата	20
Локални партнерства (вмрежување)	Акцијата се спроведува во соработка со медиум друга локална организација или неформална група, со која постои заеднички интерес	15
Експертиза и организациски капацитет на апликантот	Претходно искуство на организацијата и новинарот/медиумот	10
Буџет	Ефективност, ефикасност и рационалност на буџетот во однос на предложените активности	10
Вкупно		100

Во случај на еднаков број бодови предност ќе им се даде на организациите кои учествуваа на 5те работилници за застапување и истражувачко новинарство кои во рамките на проектот беа спроведени во Скопскиот, Пелагонискиот, Југозападниот, Источниот и Југоисточниот плански регион.



Медиа платформа за застапување
Проектот е финансиран од Европската Унија

РОКОВИ

Индикативна временска рамка

Објавување на конкурсот	07.11.2017 (вторник)
Информативен состанок	14.11.2017 (вторник)
Краен рок за поднесување апликации	22.11.2017 (среда)
Краен рок за објавување на резултати	01.12.2017 (петок)
Потпишување на договори и почеток на спроведување на акциите	почеток на декември

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Грантот ќе се додели во денарска противвредност на банкарска сметка на организацијата носител. Предложениот буџет не смее да го надмине максималниот износ кој е напоменат во овој повик (ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА).

Организацијата - Носител ќе биде единствено одговорна за реализацијата на активностите и плаќањата согласно буџетот на акцијата.

За организациите кои ќе бидат избрани и партнерските организации ќе биде организирана средба за појаснување на правата и обврските кои произлегуваат од доделувањето на финансиската поддршка и за до прецизирање на буџетот.

Сите организации кои се пријавиле ќе бидат писмено известени за резултатите од Повикот.

Доколку имате дополнителни прашања или потреба од појаснувања ве молиме да ни се обратите до 15.11.2017 година на следната електронска адреса: tea@most.org.mk

Крајниот рок за поднесување на пријавите е 22.11.2017 година, до 16 часот.